

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА МУЗЕИТЕ**

2004
15 .07-3720/1
2004

15

Бранко Црвенковски, . . .

- Љупчо Јордановски, . . .

**ЗА К О Н
ЗА МУЗЕИТЕ**

I.

Предмет на уредување

1

Музејски материјал и музејски предмет

2

(1)

(2)

(1)

(3)

II.

Музеј

3

(1)

(2)

(3)

Музејска дејност

4

(1)

(2)

(3)

Примена на други прописи

5

(1)

(2)

Видови музеи

6

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Посебни услови за почеток со работа на музејот

7

(1)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

(2)

(3)

(4)

(5)

Процена на работа на музејот

8

:

),

7

Престанок со работа на музејот

9

(1)

(2)

- (3) ,
- (4) 8 7
- (5) (4) , 7
- (6) (4) (5) ,

III. , ,

Основање на локални музеи

- (1) 10 , , ,
- (2) , , ,
- (3) , .

Раководење со локални музеи

- (1) 11 .
- (2) .
- (3) ,
- (4) .
- (5) .
- (6) .
- (7) , 15 .
- (8) .

(9)

(10)

(9)

(11)

(12)

(13)

Управување со локален музеј

12

(1)

(2)

(3)

(4)

Финансирање на локалните музеи

13

(1)

(2)

Основање на приватни музеи

14

(1)

7

(2)

(3)

(4)

(3)

IV.

Работење на музеите

15

(1)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

(2)

(1)

Матични музеи

16

(1)

(2)

“ ” -

“ ” -

Работење на матичните музеи

17

15

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

V.

Прибавување на музејски материјал и музејски предмети

18

Чување на музејски предмети

19

Музејска евиденција и документација

20

- (1)
- (2)
- (3)

20%

20%

(4)

(5)

(6)

(2) (4)

Ревизија на музејските предмети

21

(1)

(2)

(3)

(4)

Отпишување на музејските предмети и музејските материјали од евиденција

22

(1)

(2)

(3)

(2)

Научно-образовна и други дејности на музејот

23

(1)

(2)

(3)

(4)

- (5) , , -
- , , -
- , , -
- .

Презентација на музејските предмети

24

- (1) ,
- (2) .
- (3) .

Работно време на музеите

25

- (1)
- (2) ,
- (3) .
- (4) ,
- (5) (2), (3) (4) ,

Изработување на копии на музејски предмети

26

Музејска копија

27

- (1) ,
- (2) .

(3)

1)

2)

3)

4)

(4)

(5)

(6)

(7)

(4)

(6)

Изработка на комерцијална копија и репродукција на музејски предмет

28

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(4)

(1)

(2)

(5)

(6)

27

(7)

Употреба на музејски предмет за комерцијални цели

29

Осигурување на музејските предмети

30

VI.

Осигурување

31

Услови за давање на осигурување

32

- (1) 31 :
- 1) , ,
- , ,
- 2) ,
- 2) .

Одлука за давање на осигурување

33

- (1) 31 .
- (2) (1) , - -
- :
- 1) ;
- 2)
- 3)
- (3) (2)

VII.

Национален совет за музеите

34

(1)

(2)

(3)

(4)

Надлежност на Советот

35

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Административни работи на Советот

36

VIII.

Вршење на стручни работи во музеите

37

Изборни стручни звања

38

- 1)
- 2)

Посебни услови за избор во виш кустос и кустос советник

39

- (1)
- 1)
- 2)
- 3)
- (2)

(1)

40

- (1)
- 1)
- 2)
- 3)
- (2)
- (3)

(1)

(1)

Надлежност и постапка за избор и преизбор во изборно стручно звање

41

- (1)
- (2)
- (3)

39 40

(1)

(4)

(5)

(4)

(6)

Неизборни стручни звања

42

Вршење на други стручни работи во музеите

43

IX.

Вршење на надзор

44

(1)

(2)

1)

2)

3)

4)

5)

(3)

X.

Прекршоци

		45	
(1)	100.000	200.000	
1)			
(7);			
2)			
(20 (1));			
3)			(20 (3));
4)		(21);	
5)			
(25 (2), (3) (4));			
6)			(27 (2));
7)		(27 (4));	
8)		(27 (5));	
9)		(27 (6))	
10)			
(28).			
(2)	10.000	30.000	(1)
(3)	10.000	50.000	(1)
(4)	10.000	30.000	(1) 10
(5)		(1) 10	

XI.

Процена на работата на постојните музеи

46

8 9

Основање на Советот

47
30

Подзаконски акти

48
(1)
(2) 20 (6)
32/80). (“ ”

Стручни звања

49
25/79, 51/88 “ ’ (“ ” 12/93),

Престанување на постојниот закон

50
 (“ ” . 25/79 , 51/88 “ ” 12/93).

Влегување во сила на Законот и почеток на примена на Законот

51
“ ”,
 (“ ”
46/96, 12/2003, 35/2004, 52/2004 60/2004).